



ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА

ДНЕВЕН БИЛТЕН

25.11.2021-Четврток

## ИНФОРМАЦИИ



### Изработка на проектна документација за ревитализација на ДТВ „Партизан“

Во рамките на редовните активности, градоначалникот на општина Гевгелија, Андон Сарамандов, ја посети спортската сала ДТВ „Партизан“ во Гевгелија. Притоа, Сарамандов, заедно со своите соработници, изврши увид во фактичката состојба на руинираниот објект. По увидот беше договорено од страна на надлежните општински служби да биде започната постапка за изготвување на проектна документација за ревитализација на овој објект. Имено, објектот располага со сала и придружни простории, кои во минатото се користеле за спортски активности и обуки.

- При увидот, констатирав дека спортската сала „ДТВ Партизан“ е во доста лоша состојба. За нејзина ревитализација, најпрво, е неопходно да се изработи идеен и основен проект, а по што ќе следи постапка за негова реализација. Оваа спортска сала, позната како „Соколски дом“, има историско и воопшто големо значење за гевгеличани. Објектот е изграден во 1935 година и на самиот почеток се користел за одржување на јавни настани и театарски претстави. Подоцна се користи за бројни спортски активности, пред се, на младите луѓе. Оттука и нашата обврска за ревитализација на спортската сала ДТВ „Партизан“ и нејзино ставање во функција на младите спортисти за подготовка и реализација на нивните активности. Особено, ако се има предвид дека бројот на новите спортски здруженија се зголемува, кои привлекуваат се поголем број на млади луѓе, истакна градоначалникот на општина Гевгелија, Андон Сарамандов.



Ул.Димитар Влахов бр.4  
Гевгелија  
[www.gevgelija.gov.mk](http://www.gevgelija.gov.mk)

Тел.++389 34 611-353  
тел./факс. ++389 34 211-211  
e-mail : [kabinet@gevgelija.gov.mk](mailto:kabinet@gevgelija.gov.mk)



ISO 9001  
Q-1441



**25.11.2021-Четврток**



### **Целосно оградување на ООУ "Владо Кантарџиев"- Гевгелија**

Во ООУ „Владо Кантарџиев“ - Гевгелија, во тек е изведувањето градежен зафат за целосно оградување на училиштето. Имено, старата ограда ќе биде заменета со нова бетонско-армирана ограда околу површината на Училиштето, а се планира и замена на старите порти со клизачки на трите влезе во објектот. Со цел да се зголеми безбедноста на училиштниот објект и пристапот на учениците, вработените и родителите.

Оградувањето се реализира од сопствени средства од Буџетот на Училиштето, а го изведува градежната фирма „Пелагонија Тириц“ која даде најповолна понуда на распишаната тендерска постапка.



Ул.Димитар Влахов бр.4  
Гевгелија  
[www.gevgelija.gov.mk](http://www.gevgelija.gov.mk)

Тел.++389 34 611-353  
тел./факс. ++389 34 211-211  
e-mail : [kabinet@gevgelija.gov.mk](mailto:kabinet@gevgelija.gov.mk)



ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА

ДНЕВЕН БИЛТЕН

25.11.2021-Четврток



ISO 9001  
Q-1441



**Уште една успешна Крводарителска акција на Црвен крст- ОО Гевгелија**

На вчерашната Крводарителска акција на Црвен крст- ОО Гевгелија, која се одржа во просториите на Народниот театар, собрани се 30 единици крв. Драгоцената течност ја даруваа припадниците на ОВР- Гевгелија и граѓани од општината. Акцијата беше реализирана во соработка со Институтот за трансфузиона медицина. Годинава, Црвениот крст- ОО Гевгелија ја бележи својата трета по ред Крводарителска акција, реализирана во Гевгелија, со собрани околу 100 единици крв, од каде произлегува заклучокот дека гевгеличани редовно ја потврдуваат својата хуманост.

Раководството на Црвен крст- ОО Гевгелија ја изрази својата благодарност до дарувачите за учеството на акцијата и покажаната хуманост на дело за спас на нечиј живот.



Ул.Димитар Влахов бр.4  
Гевгелија  
[www.gevgelija.gov.mk](http://www.gevgelija.gov.mk)

Тел.++389 34 611-353  
тел./факс. ++389 34 211-211  
e-mail : [kabinet@gevgelija.gov.mk](mailto:kabinet@gevgelija.gov.mk)





ISO 9001  
Q-1441



**25.11.2021-Четврток**



### **Успешно претставување на АК "7 Ноември" на Солунскиот ноќен полумаратон**

22 члена на АК „7 Ноември“ - Гевгелија учествуваа на 9 Меѓународен ноќен полумаратон во Солун Зени Θ. Имено, Драган Ристов, Данче Крајчева, Цеца Србова, Тоше Анчев, Станислав Стојменов, Магдалена Јованова, Никола Ковачев, Русимка Динев, Ѓорге Лазаров, Валентина Узунова, Мијалче Андоновски, Ангел Делиќ, Игор Коцевски, Томе Каркалашев, Блаже Петковски, Александар Петковски, Тоше, Александра и Борјана Петкови, Петар Лешев, Марјан Ризов, Насе Епов и Методија Ичев трчаа на Солунскиот ноќен полумаратон со уште 10.000 атлетичари од 53 земји, натпреварувајќи се во категории на 21 км., 10 км. и 5 км. Во категоријата на 10 км., Цеца Србова и Тодор Анчев го освоија 7 место.

Трчачката програма на 9 Меѓународен ноќен полумаратон во Солун - Зени Θ вклучуваше полумаратон (почеток 18:30 часот, почетна точка: авенија Никис, на висина на плоштадот Елефтерија), како и трките на 10.000 м. (почеток 17:30 часот, почетна точка: Авенија Никис, на висина на Белата кула) и 5.000м. (почеток: 20:15 часот, почетно место: Градско собрание на Солун).



Ул.Димитар Влахов бр.4  
Гевгелија  
[www.gevgelija.gov.mk](http://www.gevgelija.gov.mk)

Тел.++389 34 611-353  
тел./факс. ++389 34 211-211  
e-mail : [kabinet@gevgelija.gov.mk](mailto:kabinet@gevgelija.gov.mk)




ISO 9001  
Q-1441



25.11.2021-Четврток

## ОБЈАВИ



### Прекин во електроснабдување на бул. "Гевгелија" и ул. "7 Ноември"

Денес (25 ноември, 2021 година), прекин во електроснабдувањето ќе имаат потрошувачите кои се наоѓаат на булевар „Гевгелија“, од кружниот тек на влезот, на север кон станбената населба „Караорман“. Прекилот започна во 09:00 часот, а ќе трае до 11:00 часот.

Исто така, со почеток во 11:30 часот, прекинатото електроснабдување ќе имаат и потрошувачите кои се наоѓаат на улицата „7 Ноември“ во Гевгелија. Прекилот ќе трае до 14:00 часот. Најавените прекини се поради реализација на инвестиционите зафати за подобрување на квалитетот во снабдувањето со електрична енергија.



Ул.Димитар Влахов бр.4  
Гевгелија  
[www.gevgelija.gov.mk](http://www.gevgelija.gov.mk)

Тел.++389 34 611-353  
тел./факс. ++389 34 211-211  
e-mail : [kabinet@gevgelija.gov.mk](mailto:kabinet@gevgelija.gov.mk)